



Тарифа на надоместоци за услугите во платниот промет со странство
што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје

Тариф. Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
1.1.	Ностро дознака за домашно правно лице	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 300,00 ден. мах 61.500,00 ден.) + 300,00д SWIFT
1.2.	Ностро дознака за странско лице-нерезидент	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 7 ЕУР мах 1000 ЕУР) + 5 ЕУР SWIFT
1.3.	Подигање девизи-ефектива за службен пат за домашно правно лице	Износ на трансакцијата	0,3% (мин. 150,00 ден. мах 12.000 денари)
1.4.	Подигање девизи- ефектива од странско лице-нерезидент	Износ на трансакцијата	0,3% (мин. 2,50 ЕУР мах 200,00 ЕУР)
1.5.	Ностро дознака за домашно физичко лице-резидент	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 300,00 ден. мах 61.500,00 ден.) + 300,00д SWIFT
1.6.	Ексл. ностро дознака (OUR fees) за резидент	Износ на дознаката	0,4% (или мин.1300,00 ден. мах 70.000,00 ден.) + 300,00 д. SWIFT
1.7.	Ексл. ностро дознака (OUR fees) за нерезидент	Износ на дознаката	0,4% (или мин. 22 ЕУР мах 1200 ЕУР) + 5 ЕУР SWIFT
1.8.	Дознаки од резидент во корист на клиенти на Банката	Износ на дознаката	300,00 денари
1.9.	Дознаки од нерезидент во корист на клиенти на Банката	Износ на дознаката	5,00 ЕУР
1.10.	Трансфер на девизи во домашни банки од сопствена на сопствена сметка	Фиксен износ	1.200,00 денари или 20,00 ЕУР
1.11.	Ностро дознака за плаќања кон клиенти на групацијата на ЦКБ	Износ на дознаката	0,10% (или мин. 300,00 ден. мах 2.000,00 ден.)
2.1.	Отварање покриен акредитив	Износ на акредитивот	0,3% + 300,00 ден. SWIFT (мин. 500,00 ден. мах 30.000 ден.) тромесечно
2.2.	Отварање на непокриен акредитив	Износ на акредитивот	0,9% + 300,00 ден.SWIFT (мин. 1.500,00 ден. мах 90.000 ден.) тромесечно
2.3.	Конфирмација на акредитив со ангажирање на странска банка	Износ на акредитивот	0,5% месечно
2.4.	Реализирање на акредитив (прием и обработка на документи) прифаќање и плаќање на акредитив	Износ на акредитивот	0,28% (мин.500,00 денари)
2.5.	Промена на услови во акредитивот	Фиксен износ	1.000, денари
3.1.	Лоро дознака / прилив/ за домашно правно лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 300,00 мах 12.000,00 денари)
3.2.	Лоро дознака / прилив/ за странско лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 5.00 ЕУР мах 200,00 ЕУР)
3.3.	Внесување на девизи-ефектива од домашно правно лице	Износ	0,20% (мин. 150,00 мах 12.000,00 денари)
3.4.	Внесување на девизи-ефектива од странско лице-нерезидент	Износ	0,20% од износот (мин. 2,50 ЕУР мах 200,00 ЕУР)
3.5.	Лоро дознака во EUR, USD , за домашно физичко лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 300,00 ден. макс. 3.000,00 денари)
3.6.	Лоро дознака по основ на пензија за домашно физичко лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 300,00 денари) Без провизија за износи до 7,5 еур
3.7.	Интерни безготовински лоро девизни дознаки во корист на клиенти на банката	Износ на дознаката	Без надомест
3.8.	Трансфер на девизи од домашни банки од сопствена на сопствена сметка	Фиксен износ	Без надомест
3.9.	Лоро дознака / прилив/ од клиенти на групацијата на ЦКБ	Износ на дознаката	Без надомест
4.1.	Отворен лоро акредитив	Износ на акредитивот	0,1% (мин. 1.000,00 ден. мах 30.000,00 ден.)
4.2.	Праќање и преглед на документи	Износ на акредитивот	0,2% + реален трошок за DHL
4.3.	Измена на акредитив	Фиксен износ	1.000,00 денари
4.4.	Прилив по лоро акредитив	Износ на акредитивот	0,1% (или мин.300,00 ден. мах 12.000,00 д.)

Тариф. Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
5.1.	Издавање на платежна гаранција		
5.1.1.	Издавање на платежна гаранција со покритие - депозит	Износ на гаранцијата	0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. мах 30.000,00 ден.)
5.1.2.	Издавање на платежна гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	1% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 ден. мах 60.000,00 ден.)
5.2.	Издавање на чинидбена гаранција		
5.2.1.	Издавање на чинидбена гаранција со покритие-депозит	Износ на гаранцијата	0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. мах 30.000,00 ден.)
5.2.2.	Издавање на чинидбена гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	0,8% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 ден. мах 60.000,00 ден.)
5.3.	Издавање на тендерска гаранција		
5.3.1.	Издавање на тендерска гаранција со покритие-депозит	Износ на гаранцијата	0,25% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. мах 30.000,00 ден.)
5.3.2.	Издавање на тендерска гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	0,6% тромесечно+ 300,00 ден. SWIFT(мин. 2.000,00 д. мах 60.000,00 д.)
5.4.	Измена на гаранцијата	Фиксен износ	1.000,00 денари
5.5.	Конфирмација од странска банка	Износ на гаранцијата	0,5% месечно
6.1.	Авизирање без обврска за банката	Износ на гаранцијата	0,1% (мин. 1.000,00 ден. мах 30.000,00 ден.)
6.2.	Барање за наплата на гарантиран износ (протест на гаранција)	Износ на гаранцијата	0,1% (мин. 2.000,00 ден. + реален DHL трошок)
6.3.	Измена на условите	Фиксен износ	1.000,00 денари
7.1.	Обработка на ностро инкасо документи	Износ на документите	0,3% (мин. 2000,00 ден. мах 30.000,00 ден.)
7.2.	Плаќање по ностро инкасо документи (како за дознака)	Износ на документите	0,25% (или мин. 300,00 ден.мах 61.500,00 ден.) + 300,00д SWIFT
7.3.	Обработка на лоро инкасо документи	Износ на документите	0,3% (мин. 1.000,00 ден. мах 30.000 ден) + реален DHL трошок)
7.4.	Прилив по лоро инкасо документи (како обичен прилив)	Износ на документите	0,1% (мин. 300,00 ден. мах. 12.000,00 денари)
8.1.	Денарски трансакции (одлив) кон резидент или нерезидент во други Банки	Износ на трансакција	0,1% (мин. 300,00 ден./5,00 ЕУР, мах. 30.000,00 ден./500,00 ЕУР)
8.2.	Денарски трансакции (прилив) на Нерезидент од други Банки	Износ на трансакција	Без надомест
8.3.	Денарски трансакции во корист на резидент/нерезидент во Банката (интерни трансакции)	Фиксен износ	150,00 денари или 2,50 ЕУР
8.4.	Денарски трансакции помеѓу нерезиденти во Банката (интерни трансакции)	Износ на трансакција	150,00 денари или 2,50 ЕУР
8.5.	Уплата на денари (ефектива) на сметка на нерезидент	Износ на трансакција	300,00 денари или 5,00 ЕУР
8.6.	Исплата на денари (ефектива) од сметка на нерезидент	Износ на трансакција	300,00 денари или 5,00 ЕУР
9.1.	Исправка на погрешни податоци	Фиксен износ	1.000,00 денари + реален трошок
9.2.	Промена во инструкции	Фиксен износ	1.000,00 денари + реален трошок
9.3.	Повлекување на налог	Фиксен износ	1.000,00 денари + реален трошок
9.4.	Издавање на потврди, дупликат документи и слично	Потврда	1.000,00 денари + реален трошок за поштарина
9.5.	SWIFT – порака	Фиксен износ	300,00 денари + реален трошок

Тариф. Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
9.6.	Административни трошоци за разгледување и консултации во врска со девизни акредитиви и гаранци	Фиксен износ	1000,00 денари + реален трошок
10.1.	Надомест за одржување на сметка	Сметка	Согласно договор
10.2.	Трансфер на средства во корист на сопствена сметка во друга банка	Трансфер	Согласно договор
10.3.	Трансфер на средства во корист на сметка на трета банка	Трансфер	Согласно договор
10.4.	Пренос на средства (MT 103) со Трошоци OUR	Трансфер	10,00 ЕУР за износ до 12.500 ЕУР; а за износи над 12.500 ЕУР 0,10% макс. ЕУР 75,00 + реален трошок
10.5.	Пренос на средства (MT 103) со Трошоци SHABEN	Трансфер	2,00 ЕУР
10.6.	Дополнителни услуги (измени по даден налог)	Согласно договор	Согласно договор

Скопје, Јули 2016 година

Централна кооперативна банка АД Скопје
